

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО

Број 01	Год. XV	17 јануари 2012 г.	примерокот е бесплатен
---------	---------	--------------------	------------------------

www.opstinavasilevo.gov.mk

opstina_vasilevo@yahoo.co.uk



Содржина:

41-та седница

Совет на општина Василево

1. **ОДЛУКА** за одобрување на проект со кој општина Василево ќе аплицира за средства одобрени од Европската инвестициона банка..... 03
2. **ЗАКЛУЧОК** за усвојување на Годишниот Извештај за работа на Советникот - овластен инспектор за култура, просвета и спорт во областа на образованието за 2011 година.....03
3. **ЗАКЛУЧОК** за усвојување на Годишниот Извештај за работа на Советникот - овластен инспектор за надзор над утврдувањето и наплатата на даноците на имот за период од 01.01.2011 година до 31.12.2011 година во општина Василево.....05
4. **ЗАКЛУЧОК** за усвојување на Годишниот Извештај за работа на урбанистичко - градежниот инспектор за 2011 година.....06
5. **ОДЛУКА** за одобрување на финансиски средства на Ловното друштво „Фазан“ Василево за организирање на Ловечка вечер.....08

Градоначалник на општина Василево

6. РЕШЕНИЕ бр. 50/2011г за потреба од јавна набавка.....	08
7. РЕШЕНИЕ бр. 51/2011г за потреба од јавна набавка.....	09
8. РЕШЕНИЕ бр. 52/2011г за потреба од јавна набавка.....	09
9. РЕШЕНИЕ бр. 53/2011г за потреба од јавна набавка.....	10
10. РЕШЕНИЕ бр. 01/2012г за потреба од јавна набавка.....	10
11. РЕШЕНИЕ за финансиска помош бр.05-5661/2 од 26.12.2011.....	11
12. РЕШЕНИЕ за финансиска помош бр.05-5663/2 од 26.12.2011.....	11
13. РЕШЕНИЕ за финансиска помош бр.05-5735/2 од 26.12.2011.....	12
14. РЕШЕНИЕ за финансиска помош бр.05-5667/2 од 26.12.2011.....	12
15. РЕШЕНИЕ за финансиска помош бр.05-5734/2 од 26.12.2011.....	12

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 55 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за одобрување на проект со кој општина Василево ќе аплицира за средства одобрени од Европската инвестициона банка,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 16.01.2012 година

Бр.08-121/2
16.01.2012г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 точка 43 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 16.01.2012 година ја донесе следната

**Одлука
за одобрување на проект со кој општина Василево ќе аплицира за средства одобрени од Европската инвестициона банка**

Член 1

Проект со кој општина Василево ќе аплицира за средства одобрени од Европската инвестициона банка е „ Изградба на систем за фекална канализација на Општина Василево- фекален канализационен систем за с.Ангелци „ .

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен Гласник на ОВ“.

Бр.07-121/1
16.01..2012г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Лилјана Соларова с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 55 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Годишниот Извештај за работа на Советникот-овластен инспектор за култура,просвета и спорт,во областа на образованието за 2011 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 16.01.2012 година

Бр.08-122/2
16.01.2012
Василево

Општина Василево
Градоначалник,
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М“ бр 5/02) и член 21 точка 44 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03 бр.08/06 и бр.10/06), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 16.01.2012 година донесе,

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Годишниот Извештај за работа на Советникот-овластен инспектор за култура,просвета и спорт,во областа на образованието за 2011 година

1. Се усвојува Годишниот Извештај за работа на Советникот-овластен инспектор за култура,просвета и спорт,во областа на образованието за 2011 година

2.Составен дел на овој заклучок е и Годишниот Извештај за работа на Советникот-овластен инспектор за култура,просвета и спорт,во областа на образованието за 2011 година.

3.Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во „Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.07-122/1
16.01..2012г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Лилјана Соларова с.р

Градоначалникот на Општина Василево врз основа на член 15 став 4 од Законот за просветна инспекција („Сл. весник на РМ“ бр.52/05), го изготви следниот:

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

За работа на Советникот-овластен инспектор за култура, просвета и спорт, во областа на образованието за 2011 година

Годишниот извештај за работа на Советникот-овластен инспектор за култура, просвета и спорт, во областа на образованието, е изработен согласно одредбите од Законот за просветна инспекција („Сл. Весник на РМ“, бр. 52/05), според кои овластениот општински просветен инспектор го реализирал инспекцискиот надзор во воспитно-образовните установи на територијата на општина Василево. Годишниот извештај е изработен за период јануари-декември 2011 година.

1. Оцена за квалитетот на образовниот процес и ефективността преку евалуација на работата на воспитно-образовните установи, член 15 ст.5 точка 1 од Законот за просветна инспекција („Сл. Весник на РМ“бр. 52/05).

Согласно Правилникот за начинот и постапката за вршење на инспекциски надзор на просветната инспекција („Сл. Весник на РМ“, бр. 86/06), во 2011 година во Општина Василево не е извршена редовна, ниту вонредна интегрална евалуација во ООУ„Гоце Делчев“с. Василево, затоа што истата не е организирана преку Државниот просветен инспекторат, ниту поради нивно барање, ниту поради барање на надлежна институција, со што се констатира дека квалитетот на воспитно-образовниот процес е на завидно ниво и истиот се реализира според постоечките законски регулативи и Годишната програма за работа на училиштето.

2. Општа оцена на состојбите од аспектот на почитување на законитоста од страна на воспитно-образовните установи, член 15 став 5 точка 2 од Законот за просветна инспекција („Сл. Весник на РМ“бр. 52/05).

Од извршениот увид во извршувањето на законите, другите прописи и општи акти е констатирано дека воспитно образовната установа - ООУ„Гоце Делчев“ с. Василево, основана од Советот на Општина Василево, во голема мера го реализира воспитно-образовниот процес согласно соодветните закони и други прописи, како и општите акти донесени на ниво на установата.

3. Податоци за бројот на извршени надзори во воспитно-образовната установа – ООУ„Гоце Делчев“с. Василево, член 15 став 5

точка 3 од Законот за просветна инспекција („Сл. Весник на РМ“ бр.52/05).

Во текот на 2011 година, овластениот просветен инспектор извршил вкупно 07(седум) инспекциски надзори.

4. Податоци за утврдените повреди и изречените мерки.

Во текот на 2011 година, при вршењето на инспекциските надзори во ООУ„Гоце Делчев“ с.Василево, овластениот просветен инспектор не утврди повреда на законите, другите прописи и општи акти при работењето на оваа воспитно-образовна установа.

Како резултат на тоа, овластениот просветен инспектор не изрече ниту една предлог-мерка, согласно неговите овластувања по член 29 став 1 точка 4 и 5 од Законот за просветна инспекција („Сл. весник на РМ“, бр.52/05“).

Врз основа на известувањата, што ООУ„Гоце Делчев“ – Василево ги достави до овластениот просветен инспектор при општините: Босилово, Василево и Ново Село, согласно член 52 од Законот за основно образование („Сл. весник на РМ“ бр.103/08), овластениот просветен инспектор започна постапка за поднесување на барање за поведување на прекршочна постапка против 41 (четириесет и еден) родители на ученици, од кои: против 28 (дваесет и осум) родители на ученици поднесе барање за поведување на прекршочна постапка до Основниот суд во Струмица, а за 13 (тринаесет) родители на ученици донесе Заклучок за запирање на постапката за поведување на прекршочната постапка, применувајќи го член 174 од Законот за основно образование („Сл. весник на РМ“ бр.103/08).

5. Препораки за подобрување на состојбите во воспитно-образовниот процес.

Согласно надлежностите и овластувањата, овластениот просветен инспектор подобрувањето на состојбите во воспитно-образовниот процес го гледа преку следниве препораки:

- доследно почитување и спроведување на законите, другите прописи и општи акти;
- подобрување на условите за работа на воспитно-образовните установи;
- подобрување на услугите околу превозот на учениците;
- организирање во врска со исхраната на учениците (изградба на училишни кујни или по пат на тендер - изнаоѓање на претпријатие или фирма која ќе ги снабдува учениците со квалитетна и разновидна храна);
- обезбедување на услови за формирање на паралелки за целодневен престој на учениците;
- обезбедување на услови за продолжен дневен престој на учениците;
- набавка и опремување на училиштето со современи наставни нагледни средства;

- избор на квалитетен наставен и ненаставен кадар и сл.

Нормално, за подобрување на состојбите во воспитно-образовниот процес потребни се и одредени вонредни финансиски средства, кои можат да се издејствуваат од Владата на Република Македонија, од влади на странски држави, од внатрешни и надворешни донатори и други извори преку изработка на проект од областа на образованието. Секако, и Општина Василево во буџетот за 2012 година би требало да има планирано финансиски средства со кои ќе помогне, во некоја мера, да се подобрат состојбите во образованието на локално ниво.

Целите и задачите на овластениот просветен инспектор во 2011 година беа насочени кон:

- остварување увид во извршувањето на законите, другите прописи и општи акти;
- остварување увид во условите за работа на ОУ „Гоце Делчев“ с. Василево;
- остварување увид во запишувањето на учениците;
- остварување увид во исхраната на учениците;
- остварување увид во условите за избор на наставници и стручни соработници;
- остварување увид (контрола) на средствата стекнати од сопствени извори на училиштето и
- Покренување на прекршочна постапка против родители на ученици, кои не им овозможуваат на своите деца да посетуваат редовна настава неоправдано повеќе од 30 дена.

Бр.11-18/2
11.01.2012
Василево

Општина Василево
Градоначалник,
Ванчо Стојанов с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 55 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Годишниот Извештај за работа на Советникот-овластен инспектор за надзор над утврдувањето и наплатата на даноците на имот за период од 01.01.2011 година до 31.12.2011 година во општина Василево,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 16.01.2012 година

Бр.08-123/2
16.01.2012
Василево

Општина Василево
Градоначалник,
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М“ бр. 5/02) и член 21 точка 44 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03 бр.08/06 и бр.10/06), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 16.01.2012 година донесе,

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Годишниот Извештај за работа на Советникот-овластен инспектор за надзор над утврдувањето и наплатата на даноците на имот за период од 01.01.2011 година до 31.12.2011 година во општина Василево

1. Се усвојува Годишниот Извештај за работа на Советникот-овластен инспектор за надзор над утврдувањето и наплатата на даноците на имот за период од 01.01.2011 година до 31.12.2011 година во општина Василево

2. Составен дел на овој заклучок е и Годишниот Извештај за работа на Советникот-овластен инспектор за надзор над утврдувањето и наплатата на даноците на имот за период од 01.01.2011 година до 31.12.2011 година во општина Василево

3. Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Василево“.

Бр.07-123/1
16.01.2012г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Лилјана Соларова с.р

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА СОВТНИК-ОВЛАСТЕН ИНСПЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД УТВРДУВАЊЕТО И НАПЛАТАТА НА ДАНОЦИТЕ НА ИМОТ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2011 ГОДИНА ДО 31.12.2011 ГОДИНА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО

Советник - овласрен инспектор за надзор над утврдувањето и наплатата на даноците на имот активностите ги остваруваше согласно Законот за даноците на имот („Службен весник на РМ“ бр.61/04,

92/07 и 102/08): и Законот за комунални такси („Службен весник на РМ“ бр.61/04, 64/05 и 92/07).

За деловната 2011 година се издадени решенија за утврдување на данокот на имот вкупно 2856 броја, а решенија за утврдување на комунални такси за фирми се издадени вкупно 254 броја, истите се доставени до даночните обврзници, односно обврзниците на комунална такса.Реализацијата на наплатата на данокот на имот и комуналната такса е прикажано табеларно, приложено кон извештајот.

Против решенијата за утврдување на комуналните такси се поднесени 5 жалби, по истите е излезоно на лице место и записнички е точно утврдено фактичката положба, по 4 е постапено во прв степен, по 1 (една) жалба е постапено во втор степен од страна на Министерството за финансии-Сектор за второстепена управна постапка, управни и судски спорови.

Против издадените решенија за утврдување на данокот на имот се доставени 12 жалби по истите е постапено во втор степен од страна на Министерството за финансии-Сектор за второстепена управна постапка, управни и судски спорови.

Донесени 6 решенија за ослободување од двојно оданочување на данок на имот од страна на Градоначалникот на општина Василево, по записник од извршен увид на лице место од стана на даночниот инспектор.

За обврските од деловната 2010 година, до обврзниците на комунална такса се доставени опомени за наплата на комунални такси за фирми-382 броја.

Издадени решенија за присилна наплата за комунални такси за фирми 2 броја.

До обврзниците на данокот на имот за неплатен данок на имот се доставени опомени за наплата на данокот на имот 1993 броја.

Издадени решенија за присилна наплата за данок на имот 198 броја.

Доставени решенија за присилна наплата на данокот на имот до банките за извршување, односно наплата на долгот 78 броја.

За деловната 2011 година е извршена идентификација на 15 откупни пунктови кои дејствуваат повремено, за истите се изработени решенија за наплата на таксата и доставени до обврзниците.

Во 12 случаи е извршено, инспекциски надзор за 2011 година за двојно издадени решенија за исти објекти, односно оданочени двајца обврзници за исти објект, односно извршен инспекциски надзор согласно член 87 став 5 од Законот за даноците на имот, за неправилно или погрешно уплатен данок на имот.

Во предходно наведените случаи е излезоно на лице место за што е точно утврдена фактичката положба, донесени се решенија во кој едниот даночен обврзник се одјавува од даночната евиденција како даночен обврзник, а другиот останува во даночна евиденција како даночен обврзник.

Извршувањето се спроведува согласно законските одредби, а се работи за долгови на таксените

обврзници кој доброволно ја немаат подмирено обврската.

Согласно законските одредби утврдувањето и наплатата на даноците на имот како и комуналната такса за фирма (назив) врши општинската администрација.

Наплатата на пристигнатиот долг кој даночниот обврзник не го платил доброволно во пропишниот рок, општинската администрација го извршува по присилен пат (врши просолна наплата).

Пред пристапување кон присилна наплата општинската администрација му доставува писмена опомена на даночниот обврзник за да го плати даночниот долг, во рок од 8 (осум) дена од денот на доставувањето на опомената.

Присилната наплата на даночниот долг се врши врз основа на решение за присилна наплата, кое го донесува градоначалникот на општината.

Правните лица, занаетчиите, трговците поединци за кои е утврдено дека работат спротивно на законот на РМ. се пријавуваат до Државниот пазарен инспекторат-подрачно министерство-Струмица, за понатамошно постапување, односно легализирање на истите.

Главна цел на даночната администрација е комуналната такса и данокот на имот да бидат наплатени, односно успешно да заврши процесот на собирањето на комуналната такса и данокот на имот кои се трансферираат како приход на буџетот.

Прибирањето на комуналната такса земено процентуално е зголемено, исто и прибирањето на данокот на имот земено процентуално е зголемено.

Бр.11-17/2
11.01.2012
Василево

Општина Василево
Градоначалник,
Ванчо Стојанов с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 55 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Заклучокот** за усвојување на Годишниот Извештај за работа на урбанистико-градежниот инспектор за 2011 година, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 16.01.2012 година

Бр.08-123/2
16.01.2012
Василево

Општина Василево
Градоначалник,
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М.“ бр 5/02) и член 21 точка 44 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03 бр.08/06 и бр.10/06), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 16.01.2012 година донесе,

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Годишниот Извештај за работа на урбанистико-градежниот инспектор за 2011 година.

1. Се усвојува Годишниот Извештај за работа на урбанистико-градежниот инспектор за 2011 година.

2. Составен дел на овој заклучок е и Годишниот Извештај за работа на урбанистико-градежниот инспектор за 2011 година.

3. Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во "Службени гласник на Општина Василево".

Бр.07-124/1
16.01..2012г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Лилјана Соларова с.р

ИЗВЕШТАЈ за 2011 година
од градежен инспектор

Во текот на 2011 год. од страна на градежниот инспектор согласно законските пропис водена е постапка за 64 предмети при Општина Василево. Постапка е водена за изградба на помошни објекти ,семејни куќи и деловни објективно следните населени места: Пиперево 3, Василево 7, Градашорци 9, Ангелци1, Едрениково 1,Владевци 2, Радичево 2, Дукатино2,Добрашинци3, Нова Маала3.

Од страна на градежниот инспектор изготвени се следните управни акти:

62 записници за констатација , 29 Решенија за отстранување на градбата, 4 заклучоци за извршување (уривање на бесправно изградени објекти), за 9 странки се донесени заклучоци за запирање на постапката бидејќи се стекнале со одобрение за градба, донесени се и 7 заклучоци за неповедување на постапка по поднесени преставки од странки , бидејќи не постојат законски прописи за таков вид на преставки.

Покрај овие предмети вршени се редовни контроли од страна на градежниот инспектор на

стопански објекти кои се во градба во стопанската зона во с. Василево и с. Градашорци при што не се утврдени

неправилности при изградбата на тие објекти односно се со уредна техничка документација а изведувачите на тие објекти се придржувале према законските прописи при изградбата на тие објекти.

Во текот на 2011 год по ниту едно решение од страна на странките нема изјвено жалба до второстепениот орган (комисијата за решавање по жалби во општина Василево). За ниту еден предмет нема покренато управен спор до Управен суд на Република Македонија.

Исто така по 31 предмет е водено постапка од страна на градежниот инспектор при што се извршени контроли на лице место и се составени 31 записници за констатацијаза, за 2 се известени странките дека е постапено по нивното барање со известување, за 4 се донесени заклучоци за прекин на постапката бидејќи си прибавиле одобрение за градба,2 постапиле по решението на инспекторот и сами ја отстраниле градбата, додека 13 барања се отфрлени со заклучок за неповедување на постапка од страна на градежниот инспектор како не основани или не надлежен.

Согласно своите надлежности градежниот инспектор врши и редовна контрола на издадените одобренија за градба како и на целокупната техничка документација за градење дали се изработени и заверени согласно законските прописи , како и дали за проектите има лиценци и овластувања од страна на проектантите за сите фази во проектот кој се одобрува за градење на објектот, при што се изготвени 33 контролни записници за издадените одобренија за градба за следните објекти:за с. Пиперево 4 семејни куќи,с. Василево 7 семејни куќи и 3 деловни објекти, с. Градашорци 2 семејни куќи и 6 деловни објекти, с. Ангелци 2семејни куќи, с. Владевци2 семејни куќи,с. Радичево 4 семејни куќис. Добрашинци 1 семејна куќа и с. Чанаклија1 семејна куќа.

Према бројот на издадените одобренија за градба 33, во однос на претходната година е скоро двојно поголем, што укажува дека полека се подобрува дисциплината во однос на дивоградбата која полека да исчезнува ,кое нешто се должи на постојаната контрола од страна на градежниот инспектор.

Со донесување на законот за бесправно изградени објекти од 24.02.2011год. во член 31 Постапката за отстранување на објектите од локално значење согласно законот за градење во врска со изградба на бесправни објекти , започнати пред влегувањето во сила на законот ќе се запрат со денот на влегување во сила на овој закон. Тоа значи дека ќе се легализират сите започнати објекти за кои е водена постапка од страна на градежниот инспектор.

Најголем недостаток е констатирано кај урбанистичките планови кој се застарени и не се прилагодени према новите законски прописи за што во иднина треба да се посвети поголемо внимание и пристапи кон ажурирење на подлогите и изработка на

детални урбанистички планови за населено место кој треба во иднина да поседуваат сите населени места. Со

Критериум за избор на најповолен понудувач е понуда со најниска цена:

- Цена 100 поени

Член 5

Постапката за набавката ќе ја спроведе Комисија за јавни набавки во Општина Василево составена од 3 (три) члена, претседател и двајца членови на комисијата како и нивни заменици.

Член 6

За претседател и заменик претседател се именуваат:

- Ацо Митев - претседател;
- Тони Ристов - зам.претседател;

За членови и нивни заменици се именуваат:

- Боби Величковски - член;
- Славе Андонов - зам.член;
- Никола Витларов -член;
- Убавка Стојчева -зам.член.

Член 7

Оваа Решение влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во вСлужбен гласник на Општина Василевог.

Бр08-5619/1
15.11.2011
Василево

Општина Василево
Градоначалник,
Ванчо Стојанов с.р

* * *

Градоначалникот на Општина Василево врз основа на член 28 од Законот за јавните набавки (вСлужбен весник на РМг бр.136/07, 130/08, 97/10 и 53/11) и член 38 од Статутот на Општина Василево (вСлужбен гласник на ОВг бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

РЕШЕНИЕ бр.51/2011 за потреба од јавна набавка

Член 1

Со оваа Решение се утврдува потреба од јавна набавка - работа/стоки - отстранување на дефект и пуштање во употреба на трафостаница во м.в.Ташлибаир КО Градошорци.

Член 2

Набавката ќе се спроведе по постапка со барање за прибирање на понуди без објавување оглас, во согласност со Законот за јавни набавки (вСлужбен весник на РМг бр.136/07, 130/08, 97/10 и 53/11).

Член 3

Оваа набавка не е предвидена во Годишниот план за јавни набавки за 2011 година на општината и проценетата вредност на набавката е 200.000,00 денари.

Член 4

Критериум за избор на најповолен понудувач е понуда со најниска цена:

- Цена 100 поени

Член 5

Постапката за набавката ќе ја спроведе Комисија за јавни набавки во Општина Василево составена од 3 (три) члена, претседател и двајца членови на комисијата како и нивни заменици.

Член 6

За претседател и заменик претседател се именуваат:

- Ацо Митев - претседател;
- Тони Ристов - зам.претседател;

За членови и нивни заменици се именуваат:

- Славе Андонов - член;
- Убавка Стојчева - зам.член;
- Никола Витларов -член;
- Боби Величковски -зам.член.

Член 7

Оваа Решение влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во вСлужбен гласник на Општина Василевог.

Бр08-5643/1
16.11.2011
Василево

Општина Василево
Градоначалник,
Ванчо Стојанов с.р

* * *

Градоначалникот на Општина Василево врз основа на член 28 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр.136/07, 130/08, 97/10 и 53/11) и член 38 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

РЕШЕНИЕ бр.52/2011 за потреба од јавна набавка

Член 1

Со оваа Решение се утврдува потреба од јавна набавка - работи- набавка, транспорт на разастирани шљунак и порамнување на улица во с.Нова Маала - општина Василево.

Член 2

Набавката ќе се спроведе по постапка со барање за прибирање на понуди без објавување оглас, во согласност со Законот за јавни набавки (вСлужбен весник на РМг бр.136/07, 130/08, 97/10 и 53/11).

Член 3

Оваа набавка не е предвидена во Годишниот план за јавни набавки за 2011 година на општината и проценетата вредност на набавката е 300.000,00 денари.

Член 4

Критериум за избор на најповолен понудувач е понуда со најниска цена:

- Цена 100 поени

Член 5

Постапката за набавката ќе ја спроведе Комисија за јавни набавки во Општина Василево составена од 3 (три) члена, претседател и двајца членови на комисијата како и нивни заменици.

Член 6

За претседател и заменик претседател се именуваат:

- Ацо Митев - претседател;
- Тони Ристов - зам. претседател;

За членови и нивни заменици се именуваат:

- Убавка Стојчева - член;
- Славе Андонов - зам. член;
- Никола Витларов - член;
- Боби Величковски - зам. член.

Член 7

Оваа Решение влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во вСлужбен гласник на Општина Василево.

Бр08-5644/1
16.11.2011
Василево

Општина Василево
Градоначалник,
Ванчо Стојанов с.р

* * *

Градоначалникот на Општина Василево врз основа на член 28 од Законот за јавните набавки (вСлужбен весник на РМг бр.136/07, 130/08, 97/10 и 53/11) и член 38 од Статутот на Општина Василево (вСлужбен гласник на ОВг бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

**РЕШЕНИЕ бр.53/2011
за потреба од јавна набавка**

Член 1

Со оваа Решение се утврдува потреба од јавна набавка за работа - расчистување на канал во с.Градошорци и одвоз на ископаниот отпаден материјал до депонија - Општина Василево.

Член 2

Набавката ќе се спроведе по постапка со барање за прибирање на понуди без објавување

оглас, во согласност со Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр.136/07, 130/08, 97/10 и 53/11).

Член 3

Оваа набавка не е предвидена во Годишниот план за јавни набавки за 2011 година на општината и проценетата вредност на набавката е 300.000,00 денари.

Член 4

Критериум за избор на најповолен понудувач е понуда со најниска цена:

- Цена 100 поени

Член 5

Постапката за набавката ќе ја спроведе Комисија за јавни набавки во Општина Василево составена од 3 (три) члена, претседател и двајца членови на комисијата како и нивни заменици.

Член 6

За претседател и заменик претседател се именуваат:

- Ацо Митев - претседател;
- Тони Ристов - зам. претседател;

За членови и нивни заменици се именуваат:

- Славе Андонов - член;
- Убавка Стојчева - зам. член;
- Никола Витларов - член;
- Боби Величковски - зам. член.

Член 7

Оваа Решение влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Василево“.

Бр.08-5645/2
16.11.2011
Василево

Општина Василево
Градоначалник,
Ванчо Стојанов с.р.

* * *

Градоначалникот на Општина Василево врз основа на член 28 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11 и 185/11) и член 38 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

**РЕШЕНИЕ бр.1/2012
за потреба од јавна набавка**

Член 1

Со оваа Решение се утврдува потреба од јавна набавка - услуги изработка на Локална урбанистичка планска документација за парцелите КПбр.1160 и КП 1162 во КО Владевци - општина Василево и ревизија на истата.

Член 2

Набавката ќе се спроведе по постапка со барање за прибирање на понуди без објавување оглас, во согласност со Законот за јавни набавки (вСлужбен весник на РМг бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11 и 185/11).

Член 3

Процентата вредност на набавката е 150.000,00 денари и ќе биде внесена во Годишниот план за јавни набавки за 2012 година.

Член 4

Критериум за избор на најповолен понудувач е понуда со најниска цена:

- Цена 100 поени

Член 5

Постапката за набавката ќе ја спроведе Комисија за јавни набавки во Општина Василево составена од 3 (три) члена, претседател и двајца членови на комисијата како и нивни заменици.

Член 6

За претседател и заменик претседател се именуваат:

- Ацо Митев - претседател;
- Тони Ристов - зам.претседател;

За членови и нивни заменици се именуваат:

- Убавка Стојчева - член;
- Славе Андонов - зам.член;
- Никола Витларов -член;
- Боби Величковски -зам.член.

Член 7

Оваа Решение влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Василево”.

Бр08-4/1
03.01.2012
Василево

Општина Василево
Градоначалник,
Ванчо Стојанов с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 3 од Одлуката за формирање, мандатот, изборот на членови, како и начинот на работење на Комисијата за разгледување на барања за еднократна финансиска помош при Советот на општина Василево („Службен гласник“ бр. 13/2009 година член 73 став 3 од Статутот на општина Василево – Пречистителен текст („Службен гласник на ОВ“ бр 10/06), а во согласност со извештајот на привремената Комисија за финансиска помош при Советот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 14/09), Градоначалникот на општина Василево го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Член 1

Се одобрува барањето за финансиска помош бр. 03 – 5662/1 од 17.11.2011 година поднесено од Драги Ташев од с. Нова Маала.

Член 2

Се одобрува барањето за финансиски средства во износ од 3000 денари

Член 3

Оваа решение влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево

Бр05-5662/2
26.12.2011
Василево

Општина Василево
Градоначалник,
Ванчо Стојанов с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ ” бр. 05/02), член 3 од Одлуката за формирање, мандатот, изборот на членови, како и начинот на работење на Комисијата за разгледување на барања за еднократна финансиска помош при Советот на општина Василево („Службен гласник“ бр. 13/2009 година”) член 73 став 3 од Статутот на општина Василево – Пречистителен текст („Службен гласник на ОВ“ бр 10/06), а во согласност со извештајот на привремената Комисија за финансиска помош при Советот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 14/09), Градоначалникот на општина Василево го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Член 1

Се одобрува барањето за финансиска помош бр. 03 – 5663/1 од 17.11.2011 година поднесено од Јанев Димитрије од с. Василево.

Член 2

Се одобрува барањето за финансиски средства во износ од 3000 денари

Член 3

Средствата ќе бидат префрлени на сметката на неговиот внук Јанев Трајче: 290500011995628 депонент ТТК Банка , ЕМБГ 0209993460008

Член 4

Оваа решение влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево

